

Триглав Осигурување Живот АД Скопје

Годишен извештај и Финансиски извештаи
за годината завршена на 31 декември 2017
со Извештај на независниот ревизор

Содржина

Вовед

Прилог 1 - Мислење на ревизорот за финансиските извештаи на Друштвото за годината завршена на 31 декември 2017 година и Финансиски извешати на Друштвото за годината завршена на 31 декември 2017 година	1-60
Прилог 2 - Писмо на друштвото за ревизија до надзорниот орган и и органот на управување на Друштвото	61
Прилог 3 - Преглед на корекциите во финансиските извештаи на Друштвото предложени од страна на друштвото за ревизија	62
Прилог 4 - Извештај за состојбата и промените на техничките резерви	63
Прилог 5 - Извештај за состојбата и структурата на вложувањата на средствата кои ги покриваат техничките резерви и/или математичката резерва	64
Прилог 6 - Извештај за состојбата и структурата на вложувањата на останатите средства (од капиталот)	66
Прилог 7 - Извештај за спроведување на прописите за управување со ризик	67
Прилог 8 - Извештај за спроведување на внатрешната ревизија	73
Прилог 9 - Извештај за начинот на водење на трговските книги	76
Прилог 10 - Извештај за квалитетот на информатичкиот систем	77
Прилог 11 - Извештај за точноста и комплетноста на извештаите кои се доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување	79
Прилог 12 - Извештај за вреднување на билансните и вонбилансните ставки и сметководствени политики	80
Прилог – Неревидирана годишна сметка на Триглав Осигурување Живот АД Скопје	

Вовед

Со Правилникот за формата и содржината на ревизорскиот извештај и минималниот опфат на ревизија на друштвата за осигурување и реосигурување (Службен весник на РМ бр. 169/2010) од 28 декември 2010 година се пропишува формата и содржината, односно опфатот на ревизијата на работењето и на годишните финансиски извештаи на друштвата за осигурување. Ревизијата на Триглав Осигурување Живот АД. Скопје („Друштвото“) за 2017 година беше извршена во согласност со овој Правилник, и во согласност со Законот за ревизија, Законот за супервизија на осигурување, Меѓународните стандарди за ревизија и Кодексот за етика на професионалните сметководители утврдени од страна на Меѓународната федерација на сметководители.

Согласно одредбите на Правилникот друштвото за ревизија треба да изготви извештај за финансиските извештаи на друштвото за осигурување, односно мислење за тоа дали финансиските извештаи на друштвото за осигурување се изработени во согласност со важечката сметководствена регулатива. Кон овој извештај ревизорот треба да ги приложи финансиските извештаи на друштвото за осигурување кои се предмет на ревизијата.

Мислењето на ревизорот за финансиските извештаи на Друштвото за годината завршена на 31 декември 2017 година и финансиските извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година се дадени во **Прилог 1** кон овој извештај.

Ревизорот исто така, треба да ги приложи и:

- Писмото на друштвото за ревизија до надзорниот орган и органот на управување на друштвото за осигурување - **Прилог 2**;
- Прегледот на корекциите на финансиските извештаи на друштвото за осигурување предложени од страна на друштвото за ревизија - **Прилог 3**;
- Извештај за состојбата и промените на техничките резерви - **Прилог 4**;
- Извештај за состојбата и структурата на вложувањата на средствата кои ги покриваат техничките резерви и/или математичката резерва - **Прилог 5**;
- Извештај за состојбата и структурата на вложувањата на останатите средства (од капиталот) - **Прилог 6**;
- Извештај за спроведување на прописите за управување со ризик - **Прилог 7**;
- Извештај за спроведување на внатрешната ревизија - **Прилог 8**;
- Извештај за начинот на водење на трговските книги - **Прилог 9**;
- Извештај за квалитетот на информатичкиот систем - **Прилог 10**;
- Извештај за точноста и комплетноста на извештаите кои се доставуваат до Агенцијата за супервизија на осигурување („Агенцијата“) - **Прилог 11**; и
- Извештај за вреднување на билансните и вонбилансните ставки и сметководствени политики - **Прилог 12**.

Согласно Правилникот, горенаведените дополнителни извештаи треба да го содржат следното:

- *Писмото до надзорниот орган и органот на управување на друштвото* треба да содржи опис на уочените неправилности, слабости или пропусти во работењето на друштвото за осигурување утврдени во текот на ревизијата и препораки за отстранување на тие неправилности, слабости и пропусти.

Вовед (продолжение)

- *Извештајот за состојбата и промените во техничките резерви* треба да содржи:
 - Состојба на техничките резерви на почетокот и на крајот на деловна година и промената во износот на техничките резерви во текот на годината;
 - Мислење во однос на методите за пресметка на техничките резерви кои друштвото за осигурување ги применува за утврдување на техничките резерви на друштвото а во случај кога друштвото за осигурување не ги применило донесените методи, опис на таквото отстапување и неговите ефекти врз финансискиот резултат и финансиската состојба на друштвото за осигурување;
 - Мислење за состојбата на техничките резерви дадено од страна на независен овластен актуар кое мора да содржи оценка на состојбата и адекватноста на издвоените технички резерви;
 - Опис на преземените активности на друштвото за осигурување во однос на исполнување на препораките на друштвото за ревизија во претходната деловна година, заедно со оценка на ревизорот во однос на соодветноста на преземените активности;
 - Препорака на друштвото за ревизија со наведување на уочените слабости и ризици кои произлегуваат од начинот на издвојување на технички резерви.
- *Извештајот за состојбата и структурата на вложувањата на средствата кои ги покриваат техничките резерви и/или математичката резерва* треба да содржи:
 - Опис на состојбата и структурата на средствата кои ги покриваат техничките резерви и/или математичката резерва со споредбен преглед на издвоените технички резерви, односно математичка резерва, како и состојба на вложување на средствата кои ги покриваат техничките и/или математичката резерва на почетокот и на крајот на деловната година и промената во текот на годината;
 - Мислење за преземените активности на друштвото за осигурување во однос на исполнување на препораките на друштвото за ревизија во претходната деловна година, заедно со оценка на ревизорот во однос на соодветноста на преземените активности;
 - Мислење за состојбата и структурата на вложувањата на средствата кои ги покриваат техничките и/или математичката резерва во однос на усогласеност со одредбите од Законот за супервизија на осигурување и подзаконските акти донесени врз основа на тој закон, со наведување на уочените слабости, неправилности и ризици кои произлегуваат од начинот на вложување на средствата кои ги покриваат техничките и/или математичката резерва, заедно со Препорака на друштвото за ревизија за отстранување на уочените слабости, неправилности и ризици.
- *Извештајот за состојбата и структурата на вложувањата на останатите средства (од капиталот)* треба да содржи:
 - Опис на состојбата и структурата на вложувањата на останатите средства (од капиталот), како и состојбата на вложувањата на останатите средства (од капиталот) на почетокот и на крајот на деловната година и промената во текот на годината;

Вовед (продолжение)

- *Извештајот за состојбата и структурата на вложувањата на останатите средства (од капиталот) (продолжение)*
 - Мислење за преземените активности на друштвото за осигурување во однос на исполнување на препораките на друштвото за ревизија во претходната деловна година, заедно со оценка на ревизорот во однос на соодветноста на преземените активности;
 - Мислење за состојбата и структурата на вложувањата на останатите средства (од капиталот) во однос на усогласеност со одредбите од Законот за супервизија на осигурување и подзаконските акти донесени врз основа на тој закон, со наведување на уочените слабости, неправилности и ризици кои проилегуваат од начинот на вложувањата на останатите средства (од капиталот), заедно со препорака на друштвото за ревизија за отстранување на уочените слабости, неправилности и ризици кои проилегуваат од начинот на вложувањата на останатите средства (од капиталот).
- *Извештајот за спроведување на прописите за управување со ризик* треба да содржи:
 - Опис на видовите ризик на кои друштвото за осигурување е изложено во своето работење, особено опис на следните ризици: капитал и адекватноста на капиталот и усогласеност со минималните капитални барања, инвестициски ризик, кредитен ризик, инвестициски ризик, валутен ризик, ризик кој произлегува од каматните стапки, реосигурување и ликвидност;
 - Опис на политиките и процедурите за управување со поединечен ризик, нивно спроведување од страна на друштвото за осигурување, уочените недостатоци во управување со поединечен ризик;
 - Мислење за преземените активности на друштвото за осигурување во однос на исполнување на препораките на друштвото за ревизија во претходната деловна година, заедно со оценка на ревизорот во однос на соодветноста на преземените активности;
 - Мислење за адекватноста во идентификување, мерење и управување со поединечни ризици, заедно со Препорака на друштвото за ревизија во однос на евентуални корекции при пресметка на капиталот и адекватноста на капиталот, управување со ризикот од ликвидност и солвентност, и останатите ризици на кои друштвото е изложено, како и Препорака на друштвото за ревизија за подобрување на политиките и процедурите за управување со ризик;
 - Мислење на адекватноста и соодветноста на интерните контроли во друштвото врзани за управување со поединечни ризици заедно со Препорака на друштвото за ревизија за подобрување на ефикасноста и соодветноста на системот на интерни контроли во друштвото за осигурување.
- *Извештајот за работењето на внатрешната ревизија* треба да содржи:
 - Опис на работата на внатрешната ревизија со податоци за стручната оспособеност на вработените во Службата за внатрешна ревизија;
 - Мислење за преземените активности на друштвото за осигурување во однос на исполнување на препораките на друштвото за ревизија во претходната деловна година, заедно со оценка на ревизорот во однос на соодветноста на преземените активности;

Вовед (продолжение)

- *Извештајот за работењето на внатрешната ревизија (продолжение):*
 - Мислење за работата на внатрешната ревизија (ревизорот треба да оцени дали работата на внатрешната ревизија е усогласена со закон и со општите акти на друштвото, дали ревизорот е независен, дали ги врши работите во согласност со правилата на структурата, дали ревизорот ја проценува законитоста на работењето на друштвото за осигурување и соодветноста на системот на интерни контроли во друштвото за осигурување на начин да обезбеди сигурно и стабилно управување со друштвото за осигурување), попис на недостатоците во работењето на внатрешната ревизија и ризиците кои произлегуваат од тоа, заедно со Препорака на друштвото за ревизија за подобрување на работењето на внатрешната ревизија.
- *Извештајот за начинот на водење на трговските книги треба да содржи:*
 - Опис на начинот на водење на трговските книги;
 - Мислење за преземените активности на друштвото за осигурување во однос на исполнување на препораките на друштвото за ревизија во претходната деловна година, заедно со оценка на ревизорот во однос на соодветноста на преземените активности;
 - Мислење на начинот на водење на трговските книги (ревизорот оценува дали друштвото за осигурување ги води деловните книги, односно дневникот, главната книга и сите останати помошни книги уредно и ажурно, на начин кој овозможува контрола во исправноста на податоците, чување и користење на податоците, како и увид во хронологијата на извршени книжења и согледување на сите промени на контата во тие книги. Ревизорот особено треба да процени дали материјалната евиденција на непополнети полиси за осигурување – обрасци на строга евиденција во друштвото и кај задолжените лица, се води сигурно, потполно и ажурно и да направи попис на недостатоците во начинот на водење на трговските книги и ризиците кои произлегуваат од начинот на водење на трговските книги;
 - Препорака на друштвото за ревизија за подобрување на начинот на водење на трговските книги.
- *Извештајот за информатичкиот систем на друштвото за осигурување треба да содржи:*
 - Опис на состојбата и адекватноста на управувањето со информатичкиот систем, негова усогласеност со деловните цели и пропишани интерни процедури за работа на друштвото за осигурување, ефикасноста на работењето на информатичкиот систем, политика и организација на сигурност и заштита на информатичкиот систем и податоците, соодветност на надворешните, системски и останати контроли, технолошката опременост, уочените слабости и ризици на системот и други податоци за функционирањето и безбедноста на информатичкиот систем;
 - Мислење за преземените активности на друштвото за осигурување во однос на исполнување на препораките на друштвото за ревизија во претходната деловна година, заедно со оценка на ревизорот во однос на соодветноста на преземените активности;
 - Мислење на ревизорот за адекватноста на управување со информатичкиот систем заедно со Препорака на друштвото за ревизија за подобрување на начинот на управување со информатичкиот систем.

Вовед (продолжение)

- *Извештајот за информатичкиот систем на друштвото за осигурување (продолжение):*
 - Оценка која се однесува на состојбата и адекватноста во управувањето со информатичкиот систем во согласност со меѓународно признатите стандарди за ревизија на информатички системи.
- *Извештајот за точноста и комплетноста на извештаите кои се доставуваат до Агенцијата од треба да содржи оценка на ревизорот за точноста и комплетноста на извештаите кои, врз основа на Законот за супервизија на осигурување, Законот за задолжително осигурување во сообраќајот и подзаконските акти донесени врз основа на тие закони, друштвото за осигурување ги доставува до Агенцијата. Извештајот треба да содржи и препорака на друштвото за ревизија во однос на подобрување на точноста и комплетноста на извештаите кои се доставуваат до Агенцијата.*
- *Извештајот за вреднување на билансните и вонбилансните ставки и сметководствени политики треба да содржи*
 - Мислење на ревизорот за применетите сметководствени политики, вреднување на билансните и вонбилансните ставки, користените методи за вреднување на финансиските вложувања и вложувања во недвижности и останати ставки, како и нивна усогласеност со МСФИ, Законот за супервизија на осигурување и подзаконските акти донесени врз основа на тој закон. Извештајот треба да содржи и препорака на друштвото за ревизија во однос на подобрување на начинот на вреднување на билансни и вонбилансни ставки и сметководствени политики.

Ограничување за употреба

Заклучоците во овој извештај се базираат исклучиво на информации и документи добиени од раководството на Друштвото и ние не сме извршиле дополнителни ревизорски постапки за да ги потврдиме истите. Голем дел од анализите и заклучоците во врска со финансиските информации во овој извештај се базираат на ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината завршена на 31 декември 2017 година како и на информациите добиени во текот на извршувањето на ревизорските постапки документирани во нашата ревизорска документација.

Овој извештај е наменет само за информација на раководството на Друштвото и Агенцијата за супервизија на осигурување и може да се користи исклучиво за целите за кои е направен.

Прилог 1 - Мислење на ревизорот за финансиските извештаи на Друштвото за годината завршена на 31 декември 2017 година и Финансиски извештаи на Друштвото за годината завршена на 31 декември 2017 година

Содржина

Извештај на независниот ревизор	1
Финансиски извештаи	
Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатна добивка	8
Извештај за парични текови	12
Извештај за промените во капиталот	15
Белешки кон финансиските извештаи	17

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ

до акционерите на Триглав Осигурување Живот АД – Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Триглав Осигурување Живот АД – Скопје („Друштвото“), коишто ги сочинуваат извештај за финансиска состојба на Друштвото на 31 декември 2017 година, како и извештајот за сеопфатна добивка, извештаите за промените на капиталот и извештаите на паричните текови за годината што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенција за супервизија на осигурувањето на Република Македонија, и интерна контрола којашто раководството смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и ја извршуваме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и процената на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие процени на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и за објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислењето за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените процени направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи на Друштвото објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2017 година, како и финансиската успешност и паричните текови на Друштвото за годината што завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата на супервизија на осигурувањето на Република Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството, исто така, е одговорно за подготовка на годишниот извештај за работење во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работење е конзистентен со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2017 година. Нашите постапки во врска со годишниот извештај за работење се извршени во согласност со МСР 720 прифатени и објавени во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година во Република Македонија и се однесуваат само на оцена на тоа дали историските финансиски информации во годишниот извештај за работење се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото.

Годишниот извештај за работење е конзистентен, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2017 година.



Владимир Соколовски

Управител



Владимир Соколовски

Овластен ревизор

Ернст и Јанг овластени ревизори ДОО

Скопје, 23 април 2018 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

Белешка	31 декември 2017	31 декември 2016
АКТИВА		
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)		
1. Гудвил	1.997	-
2. Останати нематеријални средства	-	-
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	1.997	-
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	233.943	-
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	-	-
1.1 Земјиште	-	-
1.2 Градежни објекти	-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	-	-
2.1 Земјиште	-	-
2.2 Градежни објекти	-	-
2.3 Останати материјални средства	-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	-	-
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издаде друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издаде придружени друштва и заеми на придружени друштва	-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	-	-
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	233.943	-

Белешка	31 декември 2017	31 декември 2016
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	-	-
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	-	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	-	-
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	-	-
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	-	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	-	-
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	-	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	233.943	-
4.1 Дадени депозити	109.000	-
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	-	-
4.3 Останати заеми	-	-
4.4 Останати пласмани	124.943	-
5. Деривативни финансиски инструменти	-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	-	-
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	-	-
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	-	-
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквализационата резерва	-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	-	-
050	-	-

Белешка	31 декември 2017	31 декември 2016
	-	-
	-	-
	-	-
	61.595	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	119	-
	-	-
21	119	-
	-	-
22	61.475	-
23	7.155	-
	-	-
24A	1.426	-
	1.426	-
	-	-
24Б	5.729	-
	5.729	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
25	1.339	-
	-	-
	-	-

051	Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)
052	1. Одложени даночни средства
053	2. Тековни даночни средства
054	Г. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)
055	И. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)
056	1. Побарувања од осигуреници
057	2. Побарувања од посредници
058	3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување
059	ИИ. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)
060	1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување
061	2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување
062	3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување
063	ИИИ. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)
064	1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување
065	2. Побарувања по основ на финансиски вложувања
066	3. Останати побарувања
067	ИV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ
068	Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)
069	И. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)
070	1. Опрема
071	2. Останати материјални средства
072	ИИ. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)
073	1. Парични средства во банка
074	2. Парични средства во благајна
075	3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва
076	4. Останати парични средства и парични еквиваленти
077	ИИИ. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР
078	Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)
079	1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини
080	2. Одложени трошоци на стекнување

Белешка	31 декември 2017	31 декември 2016
	-	-
	-	-
31	94	-
	94	-
	-	-
32	167	-
	-	-
	167	-
	-	-
	7.991	-
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
33	7.991	-
	1	-
	-	-
	7.991	-
34	486	-
	-	-
	306.029	-
	1.003	-

112	VI. Бруто останати технички резерви
113	Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК
114	Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)
115	1. Резерви за вработени
116	2. Останати резерви
117	Ѓ.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)
118	1. Одложени даночни обврски
119	2. Тековни даночни обврски
120	Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ
121	Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)
122	И. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)
123	1. Обврски спрема осигуреници
124	2. Обврски спрема застапници и посредници
125	3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување
126	II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)
127	1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување
128	2. Обврски по основ на учество во надомест на штети
129	3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување
130	III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)
131	1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување
132	2. Обврски по основ на финансиски вложувања
133	3. Останати обврски
134	3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА
135	S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА
136	И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+S
137	Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА

Белешките на страниите 17 – 60 се составен дел на овие финансиски извештаи

БУ: Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

	Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
200			
201	09	554	-
202		-	-
203		-	-
204		-	-
205		-	-
206		-	-
207		-	-
208		-	-
209		-	-
210	10	485	-
211		-	-
212		-	-
213		-	-
214		-	-
215		-	-
216		485	-
217		-	-
218		-	-
219		-	-
220		-	-
221		-	-
222		-	-
223		-	-
223a		-	-
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223a+224+225)			
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209)			
1. Бруто полисирана премија за осигурување			
2. Бруто полисирана премија за соосигурување			
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија			
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување			
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија			
6. Промена во бруто резервата за преносна премија			
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување			
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување			
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)			
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети			
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)			
2.1 Приходи од наемнини			
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти			
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти			
3. Приходи од камати			
4. Позитивни курсни разлики			
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)			
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)			
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба			
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)			
6.3 Останати финансиски вложувања			
7. Останати приходи од вложувања			
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ			

Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
224		-
225	11	69
226		10.836
227	12	-
228		-
229		-
230		-
231		-
232		-
233		-
234		-
235		-
236		-
237		-
238		-
239		-
240		-
241		-
242		-
243		-
244		-
245		-
246		-
247		-

IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ

V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)

I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)

1. Бруто исплатени штети
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија
5. Промени во бруто резервите за штети
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување

II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)

1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)

- 1.1 Промени во бруто математичката резерва
- 1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување

2. Промени во еквизационата резерва, нето од реосигурување (240-241)

- 2.1. Промени во бруто еквизационата резерва
- 2.2 Промени во бруто еквизационата резерва - дел за соосигурување/реосигурување

3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)

- 3.1 Промени во останатите бруто технички резерви
- 3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување

III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)

1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување

Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)		
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	-	-
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)		
1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)	10.398	-
1.1 Провизија	8.552	-
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	238	-
1.3 Останати трошоци за стекнување	8.314	-
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	-	-
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	1.846	-
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	68	-
2.2 Трошоци за вработените (258a+258б+258в+258г+258д)	1.041	-
2.2.1 Плати и надоместоци	636	-
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	63	-
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	259	-
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	83	-
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	11	-
2.4 Останати административни трошоци (260a+260б+260в)	726	-
2.4.1 Трошоци за услуги	256	-
2.4.2 Материјални трошоци	201	-
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	269	-
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)		
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	418	-
2. Трошоци за камати	-	-
3. Негативни курсни разлики	418	-

ПТ: Извештај за паричните текови

Тековна деловна година		Претходна деловна година
а		
А. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)		
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	300	-
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	301	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	302	-
4. Примени камати од работи на осигурување	303	-
5. Останати приливи од деловни активности	304	-
	305	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)		
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	306	5,014
	307	-
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	-
4. Надоместоци и други лични расходи	310	741
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	4.273
6. Платени камати	312	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	-
8. Останати одливи од редовни активности	314	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)		
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)		
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
V. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)		
1. Приливи по основ на нематеријални средства	317	35
2. Приливи по основ на материјални средства	318	-
	319	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	-

Тековна деловна година	Претходна деловна година
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	-
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	-
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	-
8. Приливи од камати	35
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	235.440
1. Одливи по основ на нематеријални средства	-
2. Одливи по основ на материјални средства	1.410
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	-
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	234.030
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	-
8. Одливи од камати	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	235.405
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	-
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	246.098
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	246.098
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	-

Тековна деловна година	Претходна деловна година
246.098	-
-	-
246.132	-
240.454	-
5.678	-
-	-
-	-
51	-
5.729	-

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353

Белешките на страните 17 – 60 се составен дел на овие финансиски извештаи

ПК: Извештај за промени во капиталот

	Акционерски капитал	Премии на емитиран и акции	Резерви				Откупени сопствен и акции	Ревалоризациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка/загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви
			Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствен и акции	Ост. резерви					
I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари претходната деловна година											
I1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот											
IV1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември претходната деловна година (исправена)											
VI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари тековната деловна година											

	Акционерски капитал	Премии на емитиран и акции	Резерви				Откупени сопствен и акции	Реваалоризациона резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка/загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви
			Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствен и акции	Ост. резерви					
VI1 Промена во сметководствените политики											
VI2 Исправка на грешки во претходниот период											
VII Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено											
VIII Добивка или загуба за тековната деловна година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.282)	(10.282)
VIII1 Добивка или загуба за тековната деловна година	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.282)	(10.282)
VIII2 Несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII2,1 Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII2,2 Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII2,3 Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIII2,4 Останати несопственички промени во капиталот	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX Сопственички промени во капиталот	307.573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307.573
IX1 Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	307.573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307.573
IX2 Останати уплати од страна на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX3 Исплата на дивиденда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IX4 Останата распределба на сопствениците	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X Состојба на 31 декември тековната деловна година	307.573	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.282)	297.291

Белешките на страните 17 – 60 се составен дел на овие финансиски извештаи.

1. Општи информации

Триглав осигурување Живот АД, Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија, основано на 04 октомври 2017 година, со што официјално започна со вршење на работи од областа на животното осигурување.

Како основач на Друштвото се јавува Триглав ИНТ, холдингска дружба, д.д. Словенија со сопственост од 80% од акционерскиот капитал, односно 80.000 акции. Останатите 20%, односно 20.000 акции, се сопственост на Триглав Осигурување АД, Скопје. Крајна матична компанија е Заваровалница Триглав д.д. Словенија

Вкупниот број на издадени акции на Друштвото изнесува 100.000, со номинална вредност од 50 евра по акција.

Седиштето на Друштвото е регистрирано на булевар „Св. Кирил и Методиј“ бр. 18, 1000 Скопје.

Друштвото врши работи од областа на животно осигурување, односно е регистрирано во рамки на следниве класи на осигурување:

- Осигурување на живот (класа 19)
- Осигурување од последици на несреќен случај – незгода (класа 1)

На 31 декември 2017 година Друштвото има 6 вработени (2016: /)

2. Управувачки тела

Начинот на управување на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје е според едностепен систем на управување.

Органи на Друштвото се:

- Собрание на акционери и
- Одбор на директори.

Органите на Друштвото дејствуваат во согласност со законите и останатите прописи, Статутот и интерните прописи за работење.

Членовите на Одборот на директори се прикажани во продолжение:

- Г-дин Александар Андоновски, дипломиран економист – извршен член - Извршен директор;
- Г-дин Тедо Дјекановиќ, МБА – Претседател на Одборот на директори;
- Г-дин Игор Донеvски, дипломиран економист – Независен неизвршен член.

Во текот на 2017 година, Одборот на директори одржа четири (4) седници на кои беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото. Одборот на директори разгледуваше и решаваше и за други работи од тековен карактер кои се во негова надлежност.

Акционерите ги остваруваат своите права преку Собранието на акционери. Во текот на 2017 година беа одржани 2 (две) седници на Собранието на акционери и тоа:

- Првото (основачкото) собрание на Триглав Осигурување Живот АД, Скопје – одржано на 25.08.2017 година и
- Прва седница на Собранието на акционери – одржана на 30.11.2017 година.

3. Вработени

На 31 декември 2017 година, Друштвото имаше 6 вработени (2016: /) од кои што 5 (2016: /) се на полно работно време, додека 1 е вработен на пола работно време (2016: /). Сите лица се вработени на неопределено време.

4. Основа за изготвување

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Македонија број 28/2004 со измените 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 162/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016 и 61/2016), Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во *“Правилникот за водење сметководство”* во Службен весник број 159/2009, 164/2010 и 107/2011 применлив од 1 јануари 2012 година, *“Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси”* објавен во Службен весник број 169/2010, 141/2013 и 61/2016, и се презентирани во согласност со *“Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување”* објавен во Службен весник број 5/2011, 41/2011 64/2011, 187/2013 и 61/2016).

Финансиските извештаи се изготвени за период од основањето на Друштвото на 04 октомври 2017 година до 31 декември 2017 година.

(б) Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историската вредност освен за:

- финансиски вложувања во останати пласмани кои што се мерат по методот на амортизирана набавна вредност

(в) Функционална и презентациска валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”), кои се функционална и презентациска валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

(г) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија, Законот за супервизија на осигурувањето, и останатите пропишани законски и подзаконски акти од Агенцијата за супервизија на осигурувањето бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Информациите во врска со расудувањата направени од раководството во примената на сметководствените стандарди кои имаат значително влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 6.

4. Основа за изготвување (продолжение)

(д) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во извештајот за сеопфатната добивка, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР).

Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2017 година беа како што следи:

	2017
	МКД
1 ЕУР	61,4907

5. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

(а) Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

(б) Договори за осигурување

Друштвото официјално започна со работа кон крајот на годината и заклучно со 31.12.2017 година не оствари приходи, ниту пак штети и останати трошоци поврзани со дејноста осигурување. Оттаму, сметководствените политики поврзани со договорите за осигурување ги рефлектираат усвоените општи и посебни Услови на Друштвото кои се однесуваат на договорите за осигурување на живот, штети, реосигурување и други работи поврзани со договорите за осигурување на живот.

(г) Признавање и мерење

Општи договори за осигурување

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии. Бруто полисирана премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот ги опфаќа сите износи на премија за осигурување кои се доспееани (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот, вклучува: еднократно платена премија по договори за осигурување кои влегле во сила во текот на пресметковниот период или рата на премија која доспеала за наплата во текот на пресметковниот период во случај кога согласно договорот за осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.

Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период, како и директно поврзаната премијата за соодветното осигурување.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(i) Признавање и мерење (продолжение)

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во животното осигурување (во случај на откуп или доживување) се зголемува за оствареното профитно учество и трошоците за обработка на штетата.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на извештајот за финансиската состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветна маржа на внимателност.

Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови..

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

(ii) Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

(iii) Трошоци за стекнување

Трошоците настанати при стекнувањето на општите договори за осигурување ги вклучуваат директните трошоци, како што се провизиите за стекнување и трошоците поврзани со обработка на понуди и издавање на полиси, како и маркетинг трошоците. Трошоците за стекнување се признаваат како трошок во моментот на настанување.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(iv) Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

(в) Приходи

(i) Заработени премии од договори за осигурување

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за осигурување се обелоденети во белешка 5 (б).

(ii) Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување и учество во добивката од делот за реосигурување.

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

(iii) Приходи од вложувања

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства и истите се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат, независно дали се наплатени. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати од должнички хартии од вредност, орочени депозити во банки, капитални добивки од продажба на хартии од вредност, курсни разлики. Приходите од вложувања се признаваат во моментот на настанување користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

(г) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

(д) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка кога се пресметуваат.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(д) Користи за вработените (продолжение)

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

(f) Даноци

Трошокот за данок од добивка претставува збир на тековниот и одложениот данок од добивка. Согласно даночниот режим воспоставен во Република Македонија ("Сл. весник" бр.112 од 25.07.2014 година), Триглав Осигурување Живот АД, Скопје е подложен на данок на добивка. Стапката на данокот на добивка изнесува 10%, а даночен период за кој се утврдува данокот на добивка е календарската година. Даночната основа се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник. Даночната основа за пресметка на данокот се зголемува за износот на непризнаени расходи утврдени во "Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данок на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување" и намален за износот на даночниот кредит.

Данокот на добивка во текот на годината се плаќа врз основа на месечни аконтации кои се пресметани врз основа на даночниот биланс за претходната година. На крајот на периодот на известување, се изготвува конечна пресметка на данокот на добивка за тековната година со која се врши порамнување на платените аконтации и конечната даночна обврска.

Признавање на резервации за данок

Во случај на неизвесни обврски за данок, резервации се признаваат во согласност со Меѓународен сметководствен стандард 37 - Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства, прифатен во Република Македонија ("МСС 37").

(е) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нето како останати приходи во извештајот за сеопфатната добивка.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот период се како што следи:

	%
Опрема	10 - 25

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

(ж) Нематеријални средства

(i) Сопствени средства

Нематеријалните средства набавени од Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

(ii) Последователни издатоци

Последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корист вклучена во дел од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот период се како што следи:

	%
Софтвер	20

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

Оштетување на нефинансиски средства

Раководството на Друштвото на редовна основа ја проверува сметководствената вредност на нетековните и нематеријалните средства. Доколку постојат индикации дека таквите средства се оштететени, надоместувачката вредност на средствата се пресметува со цел да се утврди оштетувањето. Кога евидентираниот износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(3) Финансиски средства

(i) Класификација

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати. Четирите категории на финансиски средства се следните:

Финансиски средства чувани за тргување се финансиски средства кои што се стекнати со цел со истите да се тргува.

Вложувања чувани-до-достасаност се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Заемите и побарувања одобрени од Друштвото се недеривативни финансиски средства со фиксни или определиви плаќања кои не котираат на активен пазар, со исклучок на финансиските средства кои се чуваат за тргување или се определени при почетното признавање како средства по објективна вредност преку добивка или загуба, или како расположливи за продажба. Со овие средства се обезбедуваат парични средства на клиентот и се разликуваат од оние кои се креираат со намера за остварување на профит на краток рок.

Вложувања расположливи-за-продажба се недериватни финансиски средства кои се класифицирани како расположливи за продажба или не се класифицирани како заеми и побарувања, вложувања кои се чуваат до доспевање, или финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба. Хартии од вредност во оваа категорија се оние кои се наменети да се чуваат на неопределено време и може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или одговор на промените во пазарните услови.

Заклучно со 31.12.2017 година Друштвото единствено поседува финансиски средства класифицирани како заеми и побарувања.

(ii) Признавање

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата, депозитите и обврските по заеми на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

(iii) Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

(iv) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиската состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за сеопфатната добивка само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Финансиски средства (продолжение)

(v) Мерење

Сите финансиски средства почетно се мерат по нивната набавна вредност која претставува нивна објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто претставуваат трошоци кои можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство, освен финансиските средства чувани за тргување.

Вложувањата чувани-до-достасаност и заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата, намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

(s) Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на достасаност помала од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во извештајот за финансиската состојба по амортизирана набавна вредност.

(и) Обезвреднување на средствата

(i) Недеривативни финансиски средства

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктурирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во платежната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на активниот пазар за хартии од вредност. Дополнително, за вложувања во сопственички инструменти, значителното или продолженото намалување на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ дека средството е обезвреднето.

Заеми и побарувања

Друштвото издвојува загуби поради оштетување согласно *Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси* кој стапи на сила од 1 јануари 2011 година. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во правилникот. Барањата на овој правилник се применуваат проспективно од денот на стапување во сила на истиот.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(и) Обезвреднување на средствата (продолжение)

(i) Недеривативни финансиски средства (продолжение)

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност (останатите побарувања на Друштвото) се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на заеми и побарувањата. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на долгот од страна на должникот) предизвика намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

Финансиски средства расположливи за продажба

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во резервата за објективна вредност во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главницата во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите-за-продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ добивката или загубата.

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава во останата сеопфатна добивка.

(ii) Нефинансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценуваат на секоја дата на која се сочинува извештајот за финансиската состојба за да се утврди дали постои индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на средството.

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместувачки износ. Единица која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува, којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата во единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(и) Обезвреднување на средствата (продолжение)

(ii) Нефинансиски средства (продолжение)

стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување признаена во минати периоди се проценува на секоја дата на изготвување на извештајот за финансиската состојба заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во оценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

(j) Резервирања

Резервирање се признава во извештајот за финансиската состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

Резервирањата за неповолни договори се признава кога очекуваните користи кои произлегуваат од договорот се пониски од неизбежните трошоци за извршување на обврските по договорот. Резервирањето се мери по пониската сегашна вредност на очекуваните трошоци за прекинување на договорот и очекуваните нето трошоци од продолжување со работењето по договорот. Пред да го утврди резервирањето Друштвото признава, доколку има загуба поради обезвреднување на средствата поврзано со тој договор.

(к) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Откуп на сопствени акции

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

(iii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

(л) Известување по сегменти

Оперативен сегмент е компонента на Друштвото вклучена во деловни активности од кои може да заработува приходи и да прави расходи, вклучувајќи приходи и расходи поврзани со трансакции со било кои компоненти на Друштвото. Оперативните резултати на оперативните сегменти на Друштвото редовно се прегледуваат од страна на Одборот на директори на Друштвото со цел за донесување на одлуки во врска со алокација на ресурсите на сегментот и оценување на нивната успешност, и за кои се расположливи дискрециони финансиски информации. Друштвото има само еден известувачки сегмент.

6. Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото официјално започна со работа кон крајот на годината и заклучно со 31.12.2017 година не оствари приходи, ниту пак штети и останати трошоци поврзани со дејноста осигурување. Оттаму, сметководствените проценки и расудувања поврзани со договорите за осигурување ги рефлектираат усвоените општи и посебни Услови на Друштвото кои се однесуваат на договорите за осигурување на живот, штети, реосигурување и други работи поврзани со договорите за осигурување на живот.

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(i) Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 7 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

Општи договори за осигурување

На датумот на извештајот за финансиската состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети ("ИБНР") генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(i) Клучни извори на несигурност во оценките (продолжение)

Општи договори за осигурување (продолжение)

- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

Значајни одолговлекувања може да постојат од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Вредноста на резервите за настанати штети се проценуваат со примена на статистички методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучниот статистички метод кој ќе се применува е методот на верижно скалило - (Chain Ladder method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сепак непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Математичка резерва

Математичката резерва се издвојува во висина на сегашната вредност на проценетите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување, намалени за сегашната вредност на идните премии кои треба да се платат врз основа на тие договори. Математичката резерва се пресметува со користење на соодветни актуарски

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(i) Клучни извори на несигурност во проценките (продолжение)

Општи договори за осигурување (продолжение)

проценки, притоа земајќи ги предвид сите идни обврски на Друштвото кои произлегуваат од договорите за осигурување, вклучувајќи го и следново:

- Гарантирани плаќања на кои осигурениците имаат право;
- Бонуси на кои осигуреникот има право, поединечно или заедно со други осигуреници, без оглед на видот на бонусот;
- Сите права кои осигуреникот може да ги избере врз основа на договорите за осигурување;
- Трошоци, вклучувајќи и провизии.

При одбирање на методите за актуарска проценка, треба да се имаат предвид методите за проценка на средствата кои ја покриваат математичката резерва што ги применува Друштвото.

Математичката резерва се пресметува за секој договор за осигурување поединечно. Соодветни генерализации можат единствено да се применуваат кога е очигледно дека резултатот кој произлегува од нив ќе биде приближно ист како и оној од поединечната пресметка.

Кога врз основа на договорот за осигурување, осигуреникот има право на исплата на откупната вредност на полисата, математичката резерва издвоена врз основа на договорот за осигурување, не смее да биде под откупната вредност на полисата.

(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Друштвото овозможуваат финансиските средства и обврски да бидат класификувани во одредени категории, во зависност од условите:

При класификацијата на одредено средство како чувано-до-достасаност, Друштвото има позитивна намера и способност за задржување на истото до рокот на достасаност, како што е презентирano во сметководствените политики во белешка 5.

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, загубата за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2017 година и 31 декември 2016 година се презентирани во табелата подолу.

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(iii) Анализа на сензитивност

За годината завршена на 31 декември 2017 година:

<i>Во илјади денари</i>	Загуба за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност/ гарантен фонд	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	(10.282)	297.291	184.472	161%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	(10.273)	297.300	184.472	161%	0%
2% намалување на приносот од вложувања	(10.292)	297.281	184.472	161%	0%
5% зголемување на настанати штети	(10.282)	297.291	184.472	161%	0%
5% намалување на настанати штети	(10.282)	297.291	184.472	161%	0%
2% зголемување на вкупните трошоци	(10.499)	297.074	184.472	161%	0%
2% намалување на вкупните трошоци	(10.066)	297.507	184.472	161%	0%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	(8.374)	299.199	184.472	162%	1%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	(12.190)	295.383	184.472	160%	-1%

За годината завршена на 31 декември 2016 година:

<i>Во илјади денари</i>	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност/ гарантен фонд	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	-	-	-	-	-
2% зголемување на приносот од вложувања	-	-	-	-	-
2% намалување на приносот од вложувања	-	-	-	-	-
5% зголемување на настанати штети	-	-	-	-	-
5% намалување на настанати штети	-	-	-	-	-
2% зголемување на вкупните трошоци	-	-	-	-	-
2% намалување на вкупните трошоци	-	-	-	-	-
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	-	-	-	-	-
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	-	-	-	-	-

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(iii) Анализа на сензитивност (продолжение)

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз загубата за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има промената на девизниот курс.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелите погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредена варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

Друштвото официјално започна со работа кон крајот на годината и заклучно со 31.12.2017 година не оствари приходи, ниту пак има евидентирано пријави за штети, ниту пресмета технички резерви за штети и останати трошоци поврзани со дејноста осигурување. Оттаму, сметководствените проценки и расудувања поврзани со договорите за осигурување ги рефлектираат усвоените општи и посебни Услови на Друштвото кои се однесуваат на договорите за осигурување на живот, штети, пресметка на технички резерви, реосигурување и други работи поврзани со договорите за осигурување на живот.

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото планира да склучува комбинација од пропорционални и не пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на пропорција од делот со задржувачки лимити кои варираат

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Стратегија за реосигурување (продолжение)

по вид на осигурување. Исто така, Друштвото планира да купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи.

Факултативните договори мора претходно да бидат посебно одобрени и трошоците по нив редовно се следат.

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за оштетување како резултат на настанато признаено средство. Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурителите и периодично ги проверува договорите со реосигурителите. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучувањето на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така, раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Кредитниот ризик на реосигурувањето е подетално објаснет подолу во оваа белешка.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на математичката резерва. Со оглед на фактот што, заклучно со 31.12.2017 година, Друштвото нема издвоено математичка резерва, истото нема издвоено ни вложувања кои служат како средства кои ја покриваат математичката резерва (2016:/).

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

(i) Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(ii) Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

(ii) Концентрација од многу сериозни, ретки настани (продолжение)

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

Финансиски ризик

Друштвото со 31 Декември 2017 година е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства и финансиските обврски. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

(i) Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања (орочени депозити и должнички хартии од вредност).

Според раководството на Друштвото должничките финансиски средства не се изложени на каматен ризик, со оглед на фактот дека најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматоносни. Финансиските средства на Друштвото се прикажани во табелата подолу:

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(I) Каматен ризик (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2017 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некамато-носни
			Инструменти со променлива каматна стапка	До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години од 5 години	
Средства								
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-
Депозити, заеми и останати пласмани	20	233.943	-	54.000	-	15.000	40.000	124.943
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви		-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства		-	-	-	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување		-	-	-	-	-	-	-
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	21	119	-	-	-	-	-	119
Парични средства и останати парични еквиваленти	24Б	5.729	-	-	-	-	-	5.729
Активни временски разграничувања	25	1.339	-	-	-	-	-	1.339
Вкупно средства		241.130	-	54.000	-	15.000	40.000	124.943
Обврски								
Бруто технички резерви		-	-	-	-	-	-	-
Останати резерви	31	(94)	-	-	-	-	-	(94)
Одложени и тековни даночни обврски	32	(167)	-	-	-	-	-	(167)
Обврски од непосредни работи на осигурување		-	-	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски	33	(7.991)	-	-	-	-	-	(7.991)
Пасивни временски разграничувања	34	(486)	-	-	-	-	-	(486)
Вкупно обврски		(8.738)	-	-	-	-	-	(8.738)
Неусогласеност на средствата и обврските		232.392	-	54.000	-	15.000	40.000	124.943
								(1.551)

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2016 година:

Во илјади денари Средства	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка					Инструменти со фиксна каматна стапка				Некамато- носни
			До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години					
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозити, заеми и останати пласмани		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Активни временски разграничувања		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бруто технички резерви		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати резерви		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни обврски		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати обврски		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пасивни временски разграничувања		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупно обврски		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Неусогласеност на средствата и обврските		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Финансиски инструменти

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека најголемиот дел од вложувањата на Друштвото се во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Друштвото редовно ја анализира наплатливоста на дадените заеми и доколку е потребно, одредува соодветна исправка на вредноста.

Финансиски средства

Во илјади денари	2017	2016
Орочени депозити		
- до една година	69.000	-
- над една година	40.000	-
Државни обврзници издадени од Р.М		
- во денари	124.943	-
- во девизи	-	-
Парични средства во банки		
- во денари	3.269	-
- во девизи	2.460	-
	239.672	-
Исправка на вредноста	-	-
	239.672	-

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

(ii) **Финансиски ризик (продолжение)**

Кредитен ризик (продолжение)

Анализа на максимална изложеност на кредитен ризик

	Побарувања од непосредни работи од осигурување		Вложувања расположливи за продажба		Орочени депозити, дадени заеми и останати пласмани		Парични средства и парични еквиваленти	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
<i>Во илјади денари</i>								
Сметководствена вредност на побарувања за кои Друштвото има издвоено исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на вредноста на побарувањата	-	-	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на побарувањата намалени за исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои Друштвото нема издвоено исправка на вредноста								
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста								
до 3 месеци	-	-	-	-	-	-	-	-
од 3 месеци до 1 година	-	-	-	-	-	-	-	-
над 12 месеци	-	-	-	-	-	-	-	-
Недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста	-	-	-	-	233.943	-	5.729	-
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста	-	-	-	-	233.943	-	5.729	-
Вкупна исправка на вредноста	-	-	-	-	-	-	-	-
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалени за исправката на вредноста	-	-	-	-	233.943	-	5.729	-

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iii)

Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото претежно има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути.

За годината завршена на 31 декември 2017 година:

Во илјади денари	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
Средства					
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-
Депозити, заеми и останати пласмани	109.000	124.943	-	-	233.943
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-	-
Останати побарувања	119	-	-	-	119
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	-	61.475	-	-	61.475
Парични средства и останати парични еквиваленти	3.269	2.460	-	-	5.729
Активни временски разграничувања	1.339	-	-	-	1.339
Вкупно средства	113.727	188.878	-	-	302.605
Обврски					
Бруто технички резерви	-	-	-	-	-
Останати резерви	(94)	-	-	-	(94)
Одложени и тековни даночни обврски	(167)	-	-	-	(167)
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-	-
Останати обврски	(6.062)	(1.929)	-	-	(7.991)
Пасивни временски разграничувања	(486)	-	-	-	(486)
Вкупно обврски	(6.809)	(1.929)	-	-	(8.738)
Нето вредност	106.918	186.949	-	-	293.867

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

За годината завршена на 31 декември 2016 година:

<i>Во илјади денари</i>	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
Средства					
Финансиски вложувања во друштва во група	-	-	-	-	-
- подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-	-
Депозити, заеми и останати пласмани	-	-	-	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во брuto техничките резерви	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-	-
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	-	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	-	-	-	-	-
Активни временски разграничувања	-	-	-	-	-
Вкупно средства	-	-	-	-	-
Обврски	-	-	-	-	-
Бруто технички резерви	-	-	-	-	-
Останати резерви	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни обврски	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-	-
Пасивни временски разграничувања	-	-	-	-	-
Вкупно обврски	-	-	-	-	-
Нето вредност	-	-	-	-	-

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која се спроведува со: планирање на тековните и можните одливи на парични средства и соодветни приливи на истите; редовна контрола на ликвидноста и усвојување на соодветни мерки за спречување или отстранување на причините за неликвидност. Како дел од политиката за управување со ликвидноста Друштвото одржува портфолио на високо ликвидни средства.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој ликвидните средства на осигурителното друштво кое се занимава со животно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да бидат барем еднакви на доспеаните обврски и обврските кои наскоро ќе доспеат.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2017 година е како што следи:

Во илјади денари	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-
Депозити, заеми и останати пласмани	69.000	40.000	124.943	233.943
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-
Останати побарувања	119	-	-	119
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	61.475	-	-	61.475
Парични средства и останати парични еквиваленти	5.729	-	-	5.729
Активни временски разграничувања	1.339	-	-	1.339
Вкупно средства	137.662	40.000	124.943	302.605
Обврски				
Бруто технички резерви	-	-	-	-
Останати резерви	(94)	-	-	(94)
Одложени и тековни даночни обврски	(167)	-	-	(167)
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-
Останати обврски	(7.991)	-	-	(7.991)
Пасивни временски разграничувања	(486)	-	-	(486)
Вкупно обврски	(8.738)	-	-	(8.738)
Неусогласеност на средствата и обврските	128.924	40.000	124.943	293.867

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2016 година е како што следи:

Во илјади денари	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-	-	-
Депозити, заеми и останати пласмани	-	-	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-
Останати побарувања	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	-	-	-	-
Активни временски разграничувања	-	-	-	-
Вкупно средства	-	-	-	-
Обврски				
Бруто технички резерви	-	-	-	-
Останати резерви	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни обврски	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување	-	-	-	-
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-	-
Останати обврски	-	-	-	-
Пасивни временски разграничувања	-	-	-	-
Вкупно обврски	-	-	-	-
Неусогласеност на средствата и обврските	-	-	-	-

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Управување со ризикот од капитал

Висината на **потребниот регулаторен капитал** е дефиниран во Законот за супервизија на осигурувањето, и истиот зависи од:

- Маргината на солвентност,
- Гарантниот фонд,
- Законските резерви.

Маргината на солвентност и гарантниот фонд претставуваат клучни „бенчмаркови“ кои, согласно законот, обезбедуваат друштвото за осигурување во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршењето на тие работи.

Регулаторниот капиталот на друштвото за осигурување кое врши работи на животно осигурување, во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на **маргината на солвентност** на друштвото за осигурување.

Покрај со маргината на солвентност, регулаторниот капитал на друштвото за осигурување е лимитиран и преку **гарантниот фонд**. Имено, согласно член 15 од ЗСО, друштвото за осигурување мора да го одржува својот акционерски капитал најмалку во висина на гарантниот фонд. За друштво кое врши работи на осигурување во сите класи на осигурување во групата на неживотно осигурување, гарантниот фонд не смее да биде понизок од 3 милиони евра или од една третина од потребната маргина на солвентност, во зависност од тоа кој износ е повисок.

Законот за супервизија на осигурувањето (ЗСО), на основа на одредбите на Солвентност I директивата, капиталот наменет за исполнување на обврските и совладување на ризиците на кои Друштвото е изложено во текот на своето работење го дели на основен и дополнителен капитал.

Основниот капитал се состои од:

- уплатен акционерски капитал (со исклучок на кумулативните приоритетни акции);
- резерви на друштвото (законски и статутарни), кои не произлегуваат од договорите за осигурување;
- пренесена нераспределена добивка;
- нераспределена добивка од тековната година (по одбивање на даноците и другите придонеси, како и дивидендата предвидена за исплата), доколку износот на добивка е потврден од овластен ревизор.

При пресметка на основниот капиталот на друштвото за осигурување следниве ставки се сметаат за одбивни:

- сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување;
- долгорочни нематеријални средства;
- пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година и
- други потенцијални обврски кои друштвото за осигурување има обврска да ги прикаже во вонбилансна евиденција.

Дополнителниот капитал се состои од:

- уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции;
- субординирани должнички инструменти;
- хартии од вредност со неопределен рок на доспевање.

При пресметка на капиталот на друштвото за осигурување, дополнителниот капитал се зема предвид само во износ не повеќе од 50% од основниот капитал.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Управување со ризикот од капитал (продолжение)

При пресметка на капиталот на друштвото за осигурување, износот на основниот и дополнителниот капитал се намалува за следниве ставки:

- вложувања на друштвото за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти издадени од друго друштво за осигурување или друга финансиска институција кај кои друштвото за осигурување има удел од повеќе од 10%;
- вложувања на друштво за осигурување во акции или субординирани должнички инструменти, издадени од друштва за осигурување или финансиски институции освен оние наведени во точка 1, кои се во износ поголем од 10% од капиталот на друштвото за осигурување пресметан пред одбивање на ставките наведени во точка 1.

Подолу е презентирана пресметката на вкупниот регулаторен капитал и односот со маргината на солвентност и гарантниот фонд на Друштвото на 31 декември 2017 година. Друштвото е во согласност со пропишаните барања на 31 декември 2017 година.

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Капитал		
Уплатен акционерски капитал	246.097	-
Резерви	-	-
Нераспоредена добивка	-	-
Откупени сопствени акции (-)	-	-
Нематеријални средства (-)	(1.997)	-
Акумулирана и тековна загуба (-)	(10.282)	-
Вкупно капитал	233.818	-
Маргина на солвентност	-	-
Гарантен фонд (3.000.000 еур)	184.472	-
Вишок на капиталот над маргината на солвентност	233.818	-
Вишок на капиталот над гарантниот фонд	49.346	-

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Подолу е презентирана пресметката на вложувањата на средствата од капиталот, односно на средствата кои не ги покриваат техничките/математичката резерва. Ваквата поделба е извршена не поради тоа што вложувањата на Друштвото не ги исполнуваат условите да бидат карактеризирани како средства кои ги покриваат техничките/математичката резерва, туку поради тоа што Друштвото заклучно со 31.12.2017 нема склучено договори за осигурување и следствено, нема издвоено математичка резерва.

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Капитал		
A. ВКУПНИ ВЛОЖУВАЊА НА СРЕДСТВАТА КОИ НЕ ГИ ПОКРИВААТ ТЕХНИЧКИТЕ/МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА	239.672	-
I. ЗЕМЛИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ (кои служат за вршење на дејност и кои не служат за вршење на дејност)	-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ	-	-
II.1. Акции, удели и останати сопственички инструменти во друштва во група - подружници	-	-
II.2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	-	-
II.3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	-	-
II. 4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	-	-
II.5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	-	-
II.6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	-	-
II.7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	-	-
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	239.672	-
III.1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	-	-
III.2. Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-
1. Должнички хартии од вредност	-	-
2. Акции, удели и останати сопственички инструменти	-	-
3. Акции и удели во инвестициски фондови	-	-
III.3. Финансиски вложувања за тргување	-	-
1. Должнички хартии од вредност	-	-
2. Акции, удели и останати сопственички инструменти	-	-
3. Акции и удели во инвестициски фондови	-	-
III.4. Депозити, заеми и останати пласмани	239.672	-
1. Дадени депозити	109.000	-
2. Заеми обезбедени со хипотека	-	-
3. Останати заеми	-	-
4. Останати пласмани	130.672	-
III.5. Деривативни финансиски инструменти	-	-
IV. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	-	-
Б. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	233.818	-
(Извештај за финансиска состојба, АОП 085)		

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

8. Објективна вредност

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

Во илјади денари	Белешка	Кредити и побарувања	Чувани до достасаност	Расположливи за продажба	Останата амортизирана вредност	Вкупна сметководстве на вредност	Објективна вредност
31 декември 2017							
Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-
Депозити, заеми и останати пласмани	20	233.943	-	-	233.943	233.943	233.943
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви		-	-	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување		-	-	-	-	-	-
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		-	-	-	-	-	-
Останати побарувања	21	61.475	-	-	61.475	61.475	61.475
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал		119	-	-	119	119	119
Парични средства и останати парични еквиваленти	24Б	5.729	-	-	5.729	5.729	5.729
		301.266	-	-	301.266	301.266	301.266
Обврски од непосредни работи на осигурување		-	-	-	-	-	-
Останати обврски	33	-	-	7.991	7.991	7.991	7.991
		-	-	7.991	7.991	7.991	7.991
31 декември 2016							
Финансиски вложувања расположливи за продажба	20	-	-	-	-	-	-
Депозити, заеми и останати пласмани		-	-	-	-	-	-
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви		-	-	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување		-	-	-	-	-	-
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	21	-	-	-	-	-	-
Останати побарувања		-	-	-	-	-	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	24Б	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
Обврски од непосредни работи на осигурување		-	-	-	-	-	-
Останати обврски	33	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

9. Премии

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2017 година:

<i>Во илјади денари</i>	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување на живот	-	-	-	-	-
Дополнително осигурување од незгода	-	-	-	-	-
Вкупно премии	-	-	-	-	-

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2016 година:

<i>Во илјади денари</i>	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување на живот	-	-	-	-	-
Дополнително осигурување од незгода	-	-	-	-	-
Вкупно премии	-	-	-	-	-

Друштвото беше основано и започна да функционира во текот на октомври 2017 година. Имајќи го предвид краткиот рок до завршувањето на фискалната година, односно нецели три месеци, Друштвото одлучи во тој период да се посвети на имплементирање на иницијалната маркетинг кампања и процесите за поддршка на продажбата, додека самата продажба ја одложи за од јануари 2018 година.

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

10. Приходи од вложувања

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Приходи од камати:		
- Депозити и останати пласмани	485	-
	485	-

11. Останати приходи

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Позитивни курсни разлики на девизни обврски	69	-
	69	-

12. Настанати штети и користи

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2017 година:

<i>Во илјади денари</i>	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурител ите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурители те во промени во резервите за штети	Нето
Осигурување на живот	-	-	-	-	-
Дополнително осигурување од незгода	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2016 година:

<i>Во илјади денари</i>	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурител ите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурители те во промени во резервите за штети	Нето
Осигурување на живот	-	-	-	-	-
Дополнително осигурување од незгода	-	-	-	-	-
Вкупно	-	-	-	-	-

Друштвото беше основано и започна да функционира во текот на октомври 2017 година. Имајќи го предвид краткиот рок до завршувањето на фискалната година, односно нецели три месеци, Друштвото не оствари приходи од премија, а со самото тоа немаше ликвидирани штети.

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

13. Трошоци за стекнување

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	238	-
Трошоци за маркетинг	7.939	-
Трошоци за репрезентација	187	-
Трошоци за печатење на полиси за премија	188	-
	8.552	-

14. Административни трошоци

<i>Во илјади денари</i>	Белешка	2017	2016
Останати трошоци за вработени		1.041	-
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност		11	-
Материјали и трошоци за одржување		181	-
Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема	24А	34	-
Амортизација на нематеријални средства	19	34	-
Адвокатски и нотарски трошоци		13	-
Телефонски и ПТТ трошоци		9	-
Патни трошоци		24	-
Банкарски услуги		10	-
Премии за осигурување		10	-
Трошоци за стручно усовршување		135	-
Трошоци за потрошено гориво		20	-
Трошоци за преводи од правни лица		52	-
Резервирања за јубилејни награди	31	94	-
Останато		178	-
		1.846	-

15. Трошоци од вложувања

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Негативни курсни разлики	418	-
	418	-

Вредносно усогласување

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
На 1 јануари	-	-
Зголемување	-	-
Ослободување	-	-
На 31 декември	-	-

16. Вредносно усогласување на побарувањата

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Исправка на сомнителни побарувања од осигурување	-	-
	-	-

Друштвото во текот на годината не оствари приходи од премија, а со самото тоа немаше ниту побарувања по основ на осигурување и извршено исправка на вредност на истите.

Триглав Осигурување Живот АД, Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2017 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

16. Вредносно усогласување на побарувањата (продолжение)

Друштвото ја утврдува исправката на вредност на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во согласност со „Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси“ донесен од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување, на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%
В	од 61 до 120 дена	31%
Г	од 121 до 270 дена	51%
Д	од 271-365 дена	71%
Ѓ	подолг од 365 дена	100%

17. Останати расходи

Во илјади денари

	2017	2016
Негативни курсни разлики на девизни обврски	20	-
	<u>20</u>	<u>-</u>

18. Данок од добивка

Тековен данок / признаен во извештајот за сеопфатната добивка

Во илјади денари	2017	2016
Тековен данок		
Тековна година	-	-
	-	-

Усогласување со применетата даночна стапка

Во илјади денари	2017	2016
(Загуба) пред оданочување	% (10.282)	% -
Пресметан данок по даночна стапка 10%	(1.028)	-
Расходи непризнаени за даночни цели	25	-
Даночно ослободени приходи	-	-
Загуби од тековната година за кои не се признаени одложени даночни средства	(1.003)	-
Вкупен данок на добивка	0,0% -	-

Непризнаени одложени даночни средства

Одложените даночни средства не се признаваат во однос на следните ставки, бидејќи не е веројатно дека идните оданочиви добивки ќе биде на располагање на Друштвото за да може да се искористат истите.

Во илјади денари	2017	2016
Непризнаени даночни средства	(1.003)	-
	(1.003)	-

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа, обврските за даноци на Друштвото за годината за 2017 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителните даноци и пенали доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, неможат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност.

19. Нематеријални средства

Промени во нематеријалните средства во текот на 2017 година:

<i>Во илјади денари</i>		Софтвер	Вкупно
Набавна вредност			
На 1 јануари 2016 година		-	-
Зголемување		-	-
Намалување		-	-
На 31 декември 2016 година		-	-
На 1 јануари 2017 година		-	-
Зголемување		2.031	2.031
Намалување		-	-
На 31 декември 2017 година		2.031	2.031
Амортизација			
На 1 јануари 2016 година		-	-
Амортизација за годината	14	-	-
На 31 декември 2016 година		-	-
На 1 јануари 2017 година		-	-
Амортизација за годината	14	34	34
На 31 декември 2017 година		34	34
Неотпишана вредност			
На 31 декември 2016 година		-	-
На 31 декември 2017 година		1.997	1.997

20. Финансиски вложувања во депозити и останати пласмани*Во илјади денари*

	2017	2016
Орочени депозити во домашни банки	109.000	-
Државни обврзници	124.943	-
	233.943	-

Заклучно со 31 декември 2017 година, Друштвото има вложувања во државни обврзници издадени од Министерството за финансии на Р.М со рок на доспевање од 15 години во износ од 124.943 илјади МКД (2016:/). Обврзниците се со девизна клаузула и имаат каматна стапка од 3,8%.

Заклучно со 31 декември 2017 година, Друштвото има орочени депозити во банки на износ од 109.000 илјади МКД (2016:/) со рокови на орочување од 7 дена до 2 години и каматни стапки од 0,04% до 2,75%.

21. Побарувања по основ на финансиски вложувања*Во илјади денари*

	2017	2016
Побарувања по основ на камата (краткорочни депозити)	26	-
Побарувања по основ на камата (долгорочни депозити)	93	-
	119	-

Во илјади денари

	2017	2016
На 1 јануари:		
Признаена исправка на вредноста:	-	-
Дополнителна исправка на вредност	-	-
Ослободување од исправка на вредност	-	-
Отпис	-	-
На 31 декември	-	-

22. Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал

Во илјади денари

	2017	2016
Побарувања по основ на запишан, а неуплатен капитал	61.475	-
	61.475	-

Друштвото има побарување по основ на запишан, а неуплатен капитал од страна на мнозинскиот сопственик Триглав Инт. во износ од 61.475 илјади мкд. Согласно изјавата за преземање на акции на Друштвото, Триглав Инт. има обврска овие средства да ги уплати до 01 Септември 2018 година.

23. Останати средства

Во илјади денари

	2017	2016
Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (освен земјиште и градежни објекти)	1.426	-
Парични средства и останати парични еквиваленти	5.729	-
	7.155	-

24. А) Материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема

Промени во недвижностите и опремата во текот на 2017 година:

<i>Во илјади денари</i>	Опрема и останати средства	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2016 година	-	-
Зголемување	-	-
Намалување	-	-
Отуѓување и расходување	-	-
На 31 декември 2016 година	-	-
На 1 јануари 2017	-	-
Зголемување	1.460	1.460
Намалување	-	-
Отуѓување и расходување	-	-
На 31 декември 2017	1.460	1.460
Исправка		
На 1 јануари 2016 година	-	-
Амортизација за годината	14	-
Отуѓување и расходување	-	-
На 31 декември 2016 година	-	-
На 1 јануари 2017 година	-	-
Амортизација за годината	14	34
Отуѓување и расходување	-	-
На 31 декември 2017 година	34	34
Неотпишана вредност		
На 31 декември 2016 година	-	-
На 31 декември 2017 година	1.426	1.426

На 31 декември 2017 година, Друштвото нема опрема под залог (2016: нема).

24. Б) Парични средства и парични еквиваленти

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Парични средства во благајна		
- во денари	-	-
- во девизи	-	-
Парични средства во банка		
- во денари	3.269	-
- во девизи	2.460	-
Краткорочни високоликвидни вложувања	-	-
	5.729	-
Исправка на вредноста	-	-
	5.729	-

Исправка на вредноста

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
На 1 јануари	-	-
Зголемување		
Намалување	-	-
На 31 декември	-	-

25. Активни временски разграничувања

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Останати пресметани приходи и одложени трошоци - АВР	1.339	-
	1.339	-

Активните временски разграничувања во износ од 1.339 илјади мкд се однесуваат на одложување на трошоци по основ на годишни договори за маркетинг услуги и осигурување.

26. Капитал и резерви

Акционерски капитал

<i>Во број на акции</i>	Обични акции	
	2017	2016
Запишани и уплатени акции		
На 1 јануари	-	-
Зголемување	80.000	-
На 31 декември	80.000	-
Запишани, а неуплатени акции		
На 1 јануари	-	-
Зголемување	20.000	-
На 31 декември	20.000	-
	100.000	-

На 31 декември 2017 година, одобриениот акционерски капитал се состои од 100.000 (2016: /) обични акции со номинална вредност од ЕУР 50 по акција. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание.

26. Капитал и резерви (продолжение)

на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

На 31 декември 2017 година, 20.000 од акциите се запишани, а неуплатени од страна на основачот Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д Љубљана. Согласно одлуката за основање на Друштвото, Триглав Инт. има обврска да ги уплати средствата по основ на овие 20.000 запишани акции до септември 2018 година.

Акционерската структура на Друштвото на акционери кои надминуваат 5% од акционерскиот капитал:

	% од акциите со право на глас	
	2017	2016
Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д Љубљана	80%	-
Триглав Осигурување АД, Скопје	20%	-

Дивиденди

По денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба нема предложени дивиденди од Управниот Одбор на Друштвото (2016: нема).

Резерви на сигурност

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

27. Заработка по акција

Пресметката на основната/разводната заработка по акција на 31 декември 2017 година е направена врз основа на нето загубата за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 10.282 илјади денари (2016: /) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2017 година од 100.000 (2016: /), пресметано како што следува:

Добивка расположива за имателите на обични акции

Во илјади денари	2017	2016
Нето добивка (загуба) која им припаѓа на имателите на обични акции	<u>(10.282)</u>	<u>-</u>
Пондериран просечен број на обични акции		
<i>Број на акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	<u>-</u>	<u>-</u>
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	<u>100.000</u>	<u>-</u>
<i>Во денари</i>		
Основна /разводната добивка (загуба) по акција	<u>(103)</u>	<u>-</u>

28 Потенцијални и преземени обврски

Судски спорови

Заклучно со 31.12.2017 година Друштвото не е предмет на судски постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење, како и надвор од неговото редовно работење.

Превземени обврски

Заклучно со 31.12.2017 година Друштвото нема преземено обврски.

29 Усогласеност со законската регулатива

Согласно законската регулатива, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на математичката резерва. Со оглед на фактот што, заклучно со 31.12.2017 година, Друштвото нема генерирано приходи од полиси за осигурување и нема издвоено математичка резерва, истото нема издвоено ни вложувања кои служат како средства кои ја покриваат математичката резерва (2016:/).

30 Трансакции со поврзани лица

Трансакции со Триглав Групација

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со поврзаните страни во текот на годината биле како што следи:

<i>Во илјади денари</i>	2017	2016
Средства		
Побарувања за запишан, а неуплатен капитал	61.475	-
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	-	-
Останати побарувања	-	-
Активни временски разграничувања	39	-
Обврски		-
Обврски кон добавувачи	43	-
Рефундации	94	-
Приходи		
Приходи од премија за осигурување	-	-
Приходи од провизии и надомести	-	-
Останати приходи	-	-
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите		-
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	-	-
Промена во резерви за штети на реосигурителите	-	-
Расходи		
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	-	-
Промена во резерви за штети		
Бруто ликвидирани штети	-	-
Пренесена премија на реосигурителите	-	-
Административни трошоци	41	-

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести, вклучени во административни трошоци (види белешки 14) се како што следува:

<i>Во илјади денари</i>		2017	2016
	Краткорочни користи за извршните членови на Одборот на Директори	329	-
	Менаџерско осигурување за извршните членови на Одборот на Директори	-	-
	Надоместоци за неизвршните членови на Одборот на Директори	15	-
		<u>344</u>	<u>-</u>
31	Резерви за вработените		
<i>Во илјади денари</i>		2017	2016
	Резерви за отпремнина при заминување во пензија	92	-
	Резерви за јубилејни награди	2	-
		<u>94</u>	<u>-</u>
32	Одложени и тековни даночни обврски		
<i>Во илјади денари</i>		2017	2016
	Одложени даночни обврски	-	-
	Тековни даночни обврски	167	-
		<u>167</u>	<u>-</u>
33	Останати обврски		
<i>Во илјади денари</i>		2017	2016
	Обврски кон вработените	538	-
	Обврски кон добавувачите	6.822	-
	Обврски по основ на договори на дело	617	-
	Обврски кон органи на управување	14	-
		<u>7.991</u>	<u>-</u>
34	Пасивни временски разграничувања		
<i>Во илјади денари</i>		2017	2016
	Пасивни временски разграничувања	486	-
		<u>486</u>	<u>-</u>

Пасивните временски разграничувања се однесуваат на прокнижување на аконтации за трошоци направени во 2017 година, а за кои сметководствени документи не беа пристигнати со датумот на затварање на сметките.

35 Последователни настани

По датумот на составување на извештајот за финансиската состојба не се случија други настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.